

## ЗНМ со осуда против говорот на омраза на Мирка Велиновска

Ми се допаѓа  Сподели

Tweet

11 Мај, 2016 - 15:10



Здружението на новинарите на Македонија ги осудува повиците за линч против новинари објавени пред два дена во дневниот весник Дневник. Етикетањето на новинарите Горан Михајловски, Ацо Кабранов, Борјан Јовановски и Катерина Блажевска како фашисти, криминалци и предавници, од колумнистот Мирка Велиновска, претставува еклатантен пример на говор на омраза и повикување на насилство. Ваквите брутални напади претставуваат смислена стратегија на власта, која преку нејзините мегафони со закани и притисоци се обидува да ги замолчи новинарите.

Велиновска преку непримерен речник за комуникација со јавноста го девалвира угледот и достоинството на професијата, а преку бесмислена дискредитација на новинари атакува врз еснафската солидарност и медиумскиот плурализам.

Предупредуваме дека доколку надлежните институции го толерираат говорот на омраза, тие стануваат соучесници во евентуално насилство против новинари. Бараме Јавното обвинителство веднаш да покрене постапка против Велиновска, а полицијата да преземе превентивни мерки со цел да се заштитат новинарите од можни напади.

Исто така, бараме Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги јавно да го осуди весникот Дневник поради објавување коментари во кои се повикува на насилство.

Ги повикуваме новинарите да не дозволат да бидат злоупотребени од политиката и да не ги користат медиумите за јавна пресметка со колегите и неистомисленците, се вели во соопштението на ЗНМ.

### ТОП ТЕМА

Топ тема: Избори во октомври, но што со украдените пари?

#### Најчитани содржини

- Хајндл утре доаѓа во Скопје-на преговарачка маса ставени 3 услови?
- ФОТО : Тешка сообраќајка во Скопје, неколкумина повредени
- ДИК: Македонија има 1.958.844 полнолетни државјани
- Го оставила новороденчето во тоалет на граница и заминала на апсолвентска екскурзија
- Кој ги уби нашите херои, прашуваат блиските на на загинатите полицајци во Куманово
- ВМРО-ДПМНЕ одлучи да оди на избори, СДСМ, ДУИ и ДПА не поднесуваат листи за кандидати
- Хајндл во Скопје, иницијатива за свикување на Собранието

